

ПРОФИЛ

ЦЕЛ / АМБИЦИИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Вршење на виша менаџерска функција во Унгарија или Европа со голема одговорност пропорционална на моето 20 годишно искуство со продажба, маркетинг и општ менаџмент каде што можам да го искористам моето широко знаење и големо искуство за развивање и спроведување на најдобра стратегија за компанијата на мојот работодавец.

ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

Лидерство: Спроведување на планови со усогласен и мотивиран тим со способност за водење на истиот

Тимски играч: Истакнати меѓучовечки и преговарачки вештини, способност за брзо учење, тимски играч

Начин на извршување: Ориентиран кон постигнување на резултати, извршување на работата фокусирано на корисниците

Вкрстена-функционалност: Искуство со работа во и со вкрстено-функционални и мултинационални бизнис тимови

Односи: Искуство во развојот и управувањето со односите со заинтересирани страни, репутацијата на компанијата, вклучувајќи и односи со Сопственикот на Компанијата и со Владата на Унгарија

Процеси: Искуство во развивање и обезбедување на усогласеност со политики, упатства и процеси

Планирање: Добра основа за развој на стратегии, краткорочно / среднорочно планирање, планирање на ресурси

ОБРАЗОВАНИЕ

- 1992: Дипломиран машински инженер,
Универзитет на Будимпешта за технологија и економија
- 2007: МБА
Универзитет на Будимпешта за технологија и економија во соработка со Државниот универзитет на Њујорк, Универзитетот на Рочестер и Рочестер Институтот за технологија во Соединетите Американски Држави.
Специјализација во студии за финансии и менаџмент
- **Обуки:** Лидерски вештини, вештини за преговарање (ScotWork), вештини за подучување и сл.
- **Поединечни обуки:**
 - Организациско влијание, вештини за влијаење
 - Самоуверена комуникација, справување со конфликти, емоционална интелигенција
 - Обука за менаџери на Harvard Business School, 2013 – Двигател на корпоративното работење

ЈАЗИЦИ:

Унгарски: Мајчин јазик

Англиски: течно

Хрватски напредно

Српски: напредно

Германски: основно

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Возраст:

Брачна состојба:

Деца:

Спортови: фудбал, алпско скијање, планинарство, пливање

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Јануари 2015 -

Дојче Телеком АД
SVP Commercial Europe

Август 2010 – јануари 2015

Маѓар Телеком АД
Главен комерцијален директор за
резидентни корисници
(претходно Главен директор за
продажба и услуги)

- Му одговарал на ГИД
- Целосна одговорност за продажба, односи со корисници, теренски активности, маркетинг и развој на производи за сегментот на резидентни корисници за кои е потребен интегриран целосен пристап
- Одговорен за управување со организација од над 4000 вработени
- Одговорност за годишен приход од над 1200 милиони американски долари
- Постигнување на обрт на приходи: од опаѓање во однос на претходната година кон пораст и покрај тешкото економско и законодавно опкружување
- Зголемување на ефикасноста со намален број на вработени
- Придвижување на промена на културата низ целата организација, истакнување на однесување ориентирано кон „можам“ и „извршувам“, обликување на лидерските вештини, засилување на ориентираноста кон продажба и корисници

Март 2005 – август 2010

Red Bull Hungary Ltd.
Генерален менаџер

- Му одговарал на Регионалниот главен обучувач, целосна одговорност за локалниот бизнис
- Управување со промени во првите две години, што резултираше со В/Е во втората година од работењето
- Целосна промена во управувањето и размена на 80% од кадарот без негативно влијание врз бизнисот
- Непречен развој на сите клучни показатели на извршувањето на работата поврзани со корисници, продажба и финансии што резултираше со профитабилно работење
- Глобална економска криза: Усвојување на планови, формирање на цени и организација адаптирана на новата реалност

1994 – февруари 2005

PEPSI-COLA COMPANY

2001 – февруари 2005: Продажен директор за традиционална трговија – CEE

- Му одговарал на VP продажба одговорен за пазарите во Полска, Унгарија, Чешка и Словачка
- Контакт лице помеѓу дирекциите во Лондон и Чикаго за секторот за продажба
- Комерцијално планирање: стратешко, годишно и тримесечно планирање за секторите за маркетинг и продажба
- Планови за канали, план за цени, трговски маркетинг програми за каналите за традиционална трговија, Project Power1

Март 2000 – февруари 2005 Пепси, Унгарија, **член на Одборот на директори**

1999 – 2001 Позиција: **Директор на продажба – Пепси Унгарија**

- Му одговарал на Генералниот менаџер, успешно управување со организацијата на Продажба за исполнување на обемот на планот
- Реинженеринг на бизнисот, оптимизирање на организациската структура и структурата на одговарање, агенда за придвижување на иновации
- Одговорен за приход од над 70 мм долари, управување со 440 вработени и контрола на буџет од над 10 мм долари

1996 – 1999 Позиција: **Менаџер на единица – Централна Унгарија**

- Му одговарал на Генералниот менаџер, управување со теренска продажба, испорака и магацинско работење
- Одговорен за приход од над 39 мм долари, управување со 360 вработени и контрола на буџет од над 1 мм долари

1996 – 1996 Позиција: **Менаџер на Проект:**

- Го воспоставил Периодичниот акционен план, реорганизацијата на Секторот за продажба, Набавки, интерен обучувач

1994 – 1996 Позиција: **Директор за клучни корисници**

- Му одговарал на Генералниот менаџер, управувал со тим од 9 менаџери за клучни корисници со севкупна одговорност за Унгарија

1993 – 1994 **DOVE MID EUROPE Ltd.**

- Одговорен за 8 лица одговорни за предпродажба коишто ги покривале сите канали за трговија во Западна Унгарија
- Широко продажно портфолио: Hiram Walker алкохолни пијалаци, Heinz производи, Warner Lambert кондиторски производи, SmithKline Beecham производи за лична нега, Barilla тестенини

1992 – 1993 **HEMINGWAY Holding, Dunkin Donuts Ltd.**

- Управувал со 4 ресторани во центарот коишто биле во фаза на започнување со работа

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Претходно искуство:

- Работел за дилер за возила, туристичка агенција и во семеен бизнис

Ангажмани:

- Чест говорник на конференции и гостин предавач на економски универзитети
- Членство во разновидни непрофитни организации: политички, спортски клубови

Бон, декември 2015 година

Атила Кесег

Преведено од Лингва Експерт